

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (9) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 17 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Лена Атанасовска од Битола УП2 09-14/22 од 9 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-10 од 17 јануари 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-10 од 17 јануари 2022 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да изврши реконструкција на мрежата во тоа подрачје.
4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, по постапувањето согласно точка 3 погоре, да издаде Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа за промена од монофазен во трофазен приклучок согласно новата фактичка состојба.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Лена Атанасовска од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-14/22 од 9 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-10 од 17 јануари 2022 година на КЕЦ Битола, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција, најблиската трофазна мрежа е на 249 метри од КП-то. Потребно е да се направи реконструкција на мрежа во должина од 320 метри со проводник Х00-А 4х50, што би чинело околу 7000 евра. Во близина на барателот нема други потенцијални баратели.

Жалителот потенцира дека би ги сносил трошоците за дополнителната должина на кабелот.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 15 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-14/22 од 9 февруари 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 11 јануари 2022 година
 - РОБСП 11-10 од 17 јануари 2022 година на КЕЦ Битола
 - Приговор
2. Дополнителни докази од 11 февруари 2022 година со прилог:
 - GIS скица
 - Имотен лист бр. 18 за КП бр. 1091, 1092, 1093 и 1483, КО Долно Српци.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (3) точка 2) од Законот за енергетика* (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19) Операторот на електродистрибутивниот систем (ОДС), во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно точка 7 од истиот став, ОДС треба да го развива, надградува и одржува електродистрибутивниот систем со кој управува, и да обезбеди долгорочна способност на системот за задоволување на оправданите барања за дистрибуција на електрична енергија.

Согласно член 22 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) (понатаму: Мрежните правила), корисниците на дистрибутивната мрежа се должни да обезбедат Решение за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа и Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа од ОДС при промена или реконструкција на приклучокот по барање на корисникот на дистрибутивната мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното се при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–14/22
17 февруари 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски